

**ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РГрција и РСМакедонија 2014 – 2020**

<b>Р.б</b>	<b>Акроним на проектот</b>	<b>Идентификационен Бр.</b>	<b>Учесник од УКЛО</b>	<b>Цел</b>	<b>Статус</b>
1	Ние се грижиме  Време на реализација: 09.05.2018 – 08.08.2021	CN1-SO1.2-SC023	Висока медицинска школа – Битола (Партнер)  Проф.д-р Викторија Продановска-Стојчевска, <a href="mailto:viktorija.stojchevska@uklo.edu.mk">viktorija.stojchevska@uklo.edu.mk</a>	Имплементација на акции за детектирање на здравствени проблеми кај децата од пограничниот регион	Тековен
2	И-Тоур  Време на реализација: 09.03.2018 – 11.09.2021	CN1-SO1.3-SC026	Факултет за туризам и угостителство – Охрид (Партнер)  Проф.д-р Иванка Нестороска <a href="mailto:ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk">ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk</a>	Зголемена атрактивност и промовирање на туризмот во прекуграничната област за да се зголеми вработеноста во туризмот	Тековен
3	Cross4all  Време на реализација: 02.04.2018 – 31.01.2022	CN1-SO1.2-SC015	Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола (Партнер)  Проф.д-р Снежана Савоска <a href="mailto:snezana.savovska@uklo.edu.mk">snezana.savovska@uklo.edu.mk</a>	Да се забрза здравствената писменост и дигитална здравствена писмености да се промовира само- управувањето, да се дизајнираат иновативни практики за подобрување на пристапот за ранливи групи и за справување со здравствени нееднаквости, да се подобри капацитетот на здравствените професионалци и инфраструктурата и ефикасно да се прилагоди на потребите на таргет групата, да се воспостават нови механизми фокусирани на условите на сиромаштија, сервиси на	Тековен

				конформност и советување дома, вклучувајќи рурални и излирани области, да се мобилизираат неактивни индивидуалци и да се одблокира нивниот попатенцијал во нудење сервиси на оние на кои им е најмногу потребно, да се промовира заедничка стратегија за развој на интегрирана здравствена и социјална грижа без граници. интегрирана здравствена и социјална грижа без граници	
4	ВРАБОТИМЛАДИ Време на реализација: 02.04.2018 – 31.03.2021	CN1-SO1.1-SC018	Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола (Партнер)  Проф.д-р Игор Неделковски <a href="mailto:igor.nedelkovski@uklo.edu.mk">igor.nedelkovski@uklo.edu.mk</a>	Зајакнување на регионалната кохезија и подобрување на конкуретноста на двете економии преку зголемување на конкуретноста, продуктивноста и иновативноста на дипломираните кадри што ќе резултира во зголемување на степенот на вработеноста во пограничниот регион	Завршен
5	ПАПЕШЕ Време на реализација: 30.07.2018 – 01.05.2021	CN1-S.O 2.3 -SC010	Ветеринарен факултет – Битола (Партнер)  ДВМ Игор Здравевски <a href="mailto:igor.zdraveski@uklo.edu.mk">igor.zdraveski@uklo.edu.mk</a>	Интердисциплинарен пристап со цел зачувување, заштита и валоризација на постоечките популации овци во меѓуграничната зона на Пелагонскиот регион и раси кои во моментот се во опасност од исчезнување со посебен акцент на автохтони раси	Завршен
6	Заедно за децата	CN1-SO1.2-SC004	Висока медицинска школа – Битола (Партнер)	Целта на проектот е да обезбеди психосоцијална заштита и	Завршен

	Време на реализација: 23.05.2018 – 22.03.2021		Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска <a href="mailto:gordana.ristevska@uklo.edu.mk">gordana.ristevska@uklo.edu.mk</a>	иновативна едукација за децата од ранливи популации во пограничниот регион	
<b>ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија 2007 – 2013</b>					
7	TERRA_MED  Време на реализација: 16.10.2015–15.01.2017	IPA/2010/DN 023658/CN36 2856	Факултет за биотехнички науки – Битола (Партнер)  Вонр.проф.д-р Мила Арапческа <a href="mailto:mila.arapceska@uklo.edu.mk">mila.arapceska@uklo.edu.mk</a>	Одржлив развој на областа во вид на студија/истражување, како и креирање алатки коишто ќе може да се применат и во други слични студии/истражувања	Завршен
8	REMEDIC  Време на реализација: 17.08.2015–17.11.2016	IPA/2010/DN 023657/CN361 144	Висока медицинска школа – Битола (Партнер)  Проф.д-р Петар Стефановски <a href="mailto:pstefanovski@hotmail.com">pstefanovski@hotmail.com</a>	Формирање две лабораториски единици посветени на матично ракување и манипулација со матични клетки, од кои една на Медицинската школа при Аристотел Универзитетот во Солун, а другата на Високата медицинска школа при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола	Завршен
9	WATER_NET  Време на реализација: 22.06.205–22.09.2016	IPA/2010/DN 023657/CN361 064	Факултет за туризам и угостителство – Охрид (Партнер)  Проф.д-р Ангела Васислеска <a href="mailto:angela.vasileska@uklo.edu.mk">angela.vasileska@uklo.edu.mk</a>	Развој и имплементација на координативни механизми за поттикнување на поблиска соработка помеѓу националните контакт лица во поглед на нивната мобилност	Завршен
10	EARLY CHILDHOOD CARE  Време на реализација: 02.07.2013– 01.09.2014	IPA/2010/DN 022619/CN314291	Висока медицинска школа – Битола (Водечки лидер партнер)  Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска <a href="mailto:gordana.ristevska@uklo.edu.mk">gordana.ristevska@uklo.edu.mk</a>	Зголемување на ресурсите на локални граѓански организации заради обезбедување алтернативни услуги за образование во раното детство за најмаргинализираните децана предучилишна возраст од руралните	Завршен

				и оддалечени области	
11	ATC Време на реализација: 22.03.2012–22.03.2013	CRISNo: 2011/279-904	Факултет за биотехнички науки – Битола (Финансиски лидер партнер за РМакедонија)  Проф.д-р Љупче Кочоски	Промовирање и надоградување на професионалните вештини кај вработените во агротуризмот во прекуграничниот регион на РГрција и РМакедонија	Завршен
12	RULAND Време на реализација: 01.12.2011– 03.02.2013	CRISNo: 2011/280-277	Факултет за биотехнички науки – Битола (Партнер)  Проф.д-р Живко Јанкулоски <a href="mailto:jankuloskiz@yahoo.com">jankuloskiz@yahoo.com</a>	Развивање прекуграничен интерактивен систем за поддршка на фармерите, со што ќе им се помогне во ефикасно користење на водите, како и во подобрување на нивните приноси и економски бенифиции	Завршен